



Maltese (Malti)

Riti introduttivi

Sinjal tas-Salib

Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben,
u tal-Ispritu s-Santu.

Amen

Tislijiet

Il-grazzja ta 'Sidna Ĝesù
Kristu, u l-imħabba ta 'Alla, u
t-tqarbin tal-Ispritu s-Santu
Kun magħkom ilkoll.

U bl-ispritu tiegħek.

Att penitenzjali

Ħutna (aħwa u aħwa), ejjew
nirrikonoxxu dnubietna, U
għalhekk nippreparaw lilna
nfusna biex niċċelebraw il-
misteri sagri.

Nistqarr lil Alla li jista 'kollox U
lilek, ħuti, li jien dineb ħafna,
fil-ħsibijiet tiegħi u fi kliemi,
F'dak li għamilt u f'dak li
naqas milli nagħmel, Permezz
tat-tort tiegħi, Permezz tat-
tort tiegħi, Permezz tal-iktar
tort gravi tiegħi; Għalhekk
nitlob lil Beatu Marija dejjem
verġni, l-angli u l-qaddisin
kollha, U int, ħuti, biex nitolbu
għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Jalla Alla li jista 'kollox ikollu
ħniena magħna, aħfrilna
dnubietna, U ġġibna għal
ħajja eterna.

Amen

Macedonian (македонски јазик)

Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на
Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус
Христос, и loveубовта кон Бога, и
причест на Светиот Дух Биди со
сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги
признаеме нашите гревови, И така
се подготвиме да ги славиме
светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог И
за тебе, моите браќа и сестри, дека
многу згрешив, Во моите мисли и
според моите зборови, во она што
го направив и во она што не успеав
да го направам, Преку моја вина,
Преку моја вина, Преку мојата
најтешка вина; Затоа ја прашувам
благословена Марија постојано
девственото, сите ангели и светци,
И вие, моите браќа и сестри, Да се
молиш за мене на Господ нашиот
Бог.

Нека семоќниот Бог нека се
смилува на нас, Простете ни ги
нашите гревови, И доведете нè во
вечен живот.

Амин

Maltese (Malti)

Kyrie

Mulej, ħniena.

Mulej, ħniena.

Kristu, ħniena.

Kristu, ħniena.

Mulej, ħniena.

Mulej, ħniena.

Gloria

Glorja lil Alla fl-ogħla, u fuq l-art paċi lin-nies ta' rieda tajba.
 Infaħħruk, aħna nberkuk,
 aħna nadurak, aħna
 niggħorifikaw, nagħtuk ħajr
 għall-għorja kbira tiegħek,
 Mulej Alla, Sultan tas-sema, O
 Alla, Missier li jista' kollox.
 Mulej Ĝesù Kristu, Iben
 Waħdieni, Mulej Alla, Ħaruf ta'
 Alla, Bin il-Missier, int tneħħi
 d-dnubiet tad-dinja, ħniena
 minna; int tneħħi d-dnubiet
 tad-dinja, rċievi t-talb tagħna;
 int bilqiegħda fuq il-lemin tal-
 Missier, ħniena minna. Għax
 int biss il-Qaddis, int biss il-
 Mulej, int waħdek l-Iktar Għoli,
 Ĝesu Kristu, bl-Ispritu s-Santu,
 fil-ghorja ta' Alla l-Missier.

Amen.

Iġbor

Ejjew nitolbu.

Amen.

Liturġija tal-Kelma

L-ewwel qari

Il-kelma tal-Mulej.

Grazzi lil Alla.

Macedonian (македонски јазик)

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на
 земјата мир на луѓето со добра
 волја. Ве фалиме, те
 благословуваме, те обожаваме, те
 величаме, Ви благодариме за
 вашата голема слава, Господи
 Боже, Цар небесен, О Боже,
 семоќен Татко. Господ Иисус
 Христос, Единороден Син, Господи
 Боже, Јагне Божјо, Сине на Отецот,
 ти ги земаш гревовите на светот,
 помилуј нè; ти ги земаш гревовите
 на светот, прими ја нашата
 молитва; седиш од десната страна
 на Отецот, смиљувај се на нас.
 Зашто само ти си Светецот, само ти
 си Господ, само ти си Севишен, Иисус
 Христос, со Светиот Дух, во слава
 на Бога Отецот. Амин.

Собери

Да се молиме.

Амин.

Литургија на зборот

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Maltese (Malti)

Salm Responsorial

It-tieni qari

Il-kelma tal-Mulej.

Grazzi lil Alla.

Vangelu

Il-Mulej magħkom.

U bl-ispirtu tiegħek.

Qari mill-Evanġelju mqaddes skont N.

Glorja lilek, Mulej

L-Evanġelju tal-Mulej.

Tifħir lilek, Mulej Ĝesù Kristu.

Professjoni tal-fidi

Nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li għamel is-sema u l-art, tal-affarijiet kollha viżibbli u inviżibbli. Nemmen f'Mulej wieħed Ĝesù Kristu, l-Iben Waħdieni ta' Alla, imwieled mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, Dawl mid-Dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel, mhux magħmul, konsubstantial mal-Missier; permezz tiegħu saru kollox. Għalina l-irġiel u għas-salvazzjoni tagħna niżel mis-sema, u bl-Ispritu s-Santu kien inkarnat tal-Verġni Marija, u sar bniedem. Għal ġidna ġie msallab taħt Ponzju Pilatu, sofra l-mewt u ndifen, u qam fit-tielet jum skond l-Iskrittura. Huwa tela fis-sema u qiegħed bilqiegħda fuq il-lemin tal-Missier. Hu jerġa' jiġi fil-għorja

Macedonian (македонски јазик)

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Читање од светото Евангелие според Н.

Слава ти, Господи

Евангелието Господово.

Фала ти Господи Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Исус Христос, Единородниот Син Божји, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создаден, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух,

Maltese (Malti)

biex jiġiġudikaw il-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħi ma jkollhiex tmiem. Nemmen fl-Ispiritu s-Santu, il-Mulej, dak li jagħti l-ħajja, li jiproċedi mill-Missier u mill-İben, li mal-Missier u l-İben huwa adorat u glorifikat, li tkellem permezz tal-profeti. Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika. Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfraf tad-dnubiet u nistenna bil-ħerqa l-qawmien tal-mejtin u l-ħajja tad-dinja li ġejja.

Amen.

Omelija

Talb universali

Nitolbu lill-Mulej.

Mulej, isma' t-talb tagħna.

Liturgija tal-Ewkaristija

Offertorju

Imbieren Alla għal dejjem.
Itolbu, ħuti (aħwa), dak is-sagħrifċċu tiegħi u tiegħek jista' jkun aċċettabbli għal Alla, il-Missier li jista' kollo.

Jalla l-Mulej jaċċetta s-sagħrifċċu f'idejk għat-tifħir u l-għorja ta' ismu, għall-ġid tagħna u l-ġid tal-Knisja qaddisa kollha tiegħi.

Amen.

Talba Ewkaristika

Il-Mulej magħkom.

Macedonian (македонски јазик)

Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа. Амин.

Хомили

Универзална молитва

Му се молиме на Господа.

Господи, слушни ја нашата молитва.

Литургија на Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.
Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

Евхаристиска молитва

Господ нека биде со вас.

Maltese (Malti)

U bl-ispirtu tiegħek.

Erfgħu qlubkom.

Ngħolluhom lejn il-Mulej.

Ejjew inroddu ħajr lill-Mulej

Alla tagħna.

Huwa dritt u ġust.

Qaddis, Qaddis, Qaddis Mulej

Alla tal-eżerċti. Is-sema u l-art

huma mimlija bil-glorja

tiegħek. Hosanna fl-ogħla.

Imbierek min jiġi f'isem il-

Mulej. Hosanna fl-ogħla.

Il-misteru tal-fidi.

Aħna nxandru l-Mewt tiegħek,

Mulej, u jistqarru l-Qawmien

tiegħek sakemm terġa' tiġi.

Jew: Meta nieklu dan il-ħobż u

nixorbu din it-Tazza, aħna

nxandru l-Mewt tiegħek,

Mulej, sakemm terġa' tiġi. Jew:

Salvana, Salvatur tad-dinja,

għax bis-Salib u l-Qawmien

tiegħek inti ħallejtnejn ħielsa.

Amen.

Rit tat-Tqarbin

Fuq kmand tas-Salvatur u

ffurmati minn tagħlim divin,

nazzardaw ngħidu:

Missierna, li int fis-smewwiet,

jitqaddes ismek; ejja

saltnatek, isir ir-rieda tiegħek

fuq l-art kif inhi fis-sema.

Agħtina llum il-ħobż tagħna

ta' kuljum, u aħfrilna ħtijietna,

kif aħna naħfri lil dawk li

ħatfu magħna; u twasslux fit-

tentazzjoni, imma jeħlisna

mill-ħażżeen.

Macedonian (македонски јазик)

И со твојот дух.

Подигнете ги вашите срца.

Ги креваме до Господа.

Да Му благодариме на Господа,

нашиот Бог.

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже

Саваот. Небото и земјата се полни

со твојата слава. Осана во

највисокото. Блажен е оној што

доаѓа во името Господово. Осана во
највисокото.

Тајната на верата.

Ја објавуваме твојата смрт, Господи,
и исповедај го своето воскресение
додека не дојдеш повторно. Или:

Кога ќе го јадеме овој леб и ќе ја
пиеме оваа чаша, ја објавуваме
твојата смрт, Господи, додека не
дојдеш повторно. Или: Спаси нè,
Спасителу на светот, зашто со
Твојот Крст и Воскресение не
ослободивте.

Амин.

Обред на причест

**По заповед на Спасителот и
формирани од божествено учење,
се осмелуваме да кажеме:**

Оče наш, Кој си на небесата, да се
свети името твоје; да дојде твоето
царство, нека биде волјата твоја на
земјата како што е на небото. Дај ни
го овој ден нашиот секојдневен леб,
и прости ни ги нашите гревови,
како што им простуваме на оние
што ни згрешуваат; и не воведувай
нè во искушение, но избави нè од
злото.

Maltese (Malti)

Eħlisna, Mulej, nitolbu, minn kull īhażen, bil-ħlewwa agħti l-paċi fi żmienna, li, bl-għajjnuna tal-ħniena tiegħek, nistgħu nkunu dejjem ħielsa mid-dnub u sigur minn kull dwejjaq, hekk kif nistennew it-tama mbierka u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ĝesù Kristu.

Għas-saltna, il-qawwa u l-għajnejha huma tiegħek issa u għal dejjem.

Mulej Ĝesù Kristu, li qal lill-Appostli tagħikom: Il-paċi nħallik, il-paċi tiegħi nagħtikom, tħarixx lejn dnubietna, imma fuq il-fidi tal-Knisja tiegħek, u bil-grazzja agħtiha l-paċi u l-għaqda skond ir-rieda tiegħek. Li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.

Amen.

Il-paċi tal-Mulej magħkom dejjem.

U bl-ispirtu tiegħek.

Ejjew noffru lil xulxin is-sinjal tal-paċi.

Haruf ta' Alla, int tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħniena minna. Haruf ta' Alla, int tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħniena minna. Haruf ta' Alla, int tneħħi d-dnubiet tad-dinja, agħxtina l-paċi.

Ara l-Haruf ta' Alla, ara lil dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.

Macedonian (македонски јазик)

Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече на твоите апостоли: Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја. Кои живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас секогаш.

И со твојот дух.

Да си го понудиме знакот на мирот.

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смилавај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смилавај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги зема гревовите на светот.

Maltese (Malti)

Henjin dawk imsejħin għall-ikla tal-ħaruf.

Mulej, jien mhux denja li għandek tidħol taħt is-saqaf tiegħi, imma biss għid il-kelma u ruħi tkun imfejqa.

Il-Ġisem (Demm) ta' Kristu.

Amen.

Ejjew nitolbu.

Amen.

Riti li jikkonkludu

Barka

Il-Mulej magħkom.

U bl-ispirtu tiegħek.

J'Alla li jista' kollox iberikkom, il-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu.

Amen.

Tkeċċija

Oħroġ, il-Quddiesa tintemm.
Jew: Mur u ħabbar l-Evangelju tal-Mulej. Jew: Mur fis-sliem, igglorifika lill-Mulej b'ħajtek.
Jew: Mur fil-paċi.

Grazzi lil Alla.

Macedonian (македонски јазик)

Блажени се повиканите на вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоен дека треба да влезеш под мојот покрив, туку само кажи го зборот и мојата душа ќе оздрави.

Телото (Крвта) Христово.

Амин.

Да се молиме.

Амин.

Заклучни обреди

Благослов

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

**Семоќниот Бог нека ве благослови,
Отецот и Синот и Светиот Дух.**

Амин.

Отпуштање

Одете напред, мисата е завршена.

**Или: Оди и објави го Евангелието
Господово. Или: Оди во мир,
славејќи Го Господа со својот
живот. Или: Оди во мир.**

Фала му на Бога.